

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2010 година, донесе

**П р о г р а м а**  
**за активностите на општина Струмица за**  
**поддршката на НВО секторот во 2011 година**

**I. Ц е л и**

Основни цели на оваа Програма за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2011 година се:

1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот во согласност со можностите.

2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.

3. Афирмација на општина Струмица како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.

**II. Активности**

За реализирање на целите на оваа Програма општина Струмица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор;
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани;
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани;
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување;
- го афирмираат градот во државата и надвор од неа.

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на општина Струмица ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски

проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

<b>РБ</b>	<b>Програма ДО</b>	<b>Предвидени средства</b>
1.	Трансфери до НВО за реализација на проекти	600.000
2.	Други трансфери за помош на НВО	200.000
	<b>Вкупно:</b>	<b>800.000</b>

### **III. Финансирање**

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на општина Струмица од 2011 година – Програма ДО, како и од спонзорства и донации.

За активности од областа што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност и општ интерес ќе се појават во текот на 2011 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

#### **Трансфери до НВО**

Трансферот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација, поддршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации.

Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за финансирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија на граѓани.

Проектите кои ќе бидат финансиски поддржани од страна на Општина Струмица, се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Програмата.

#### **2. Други трансфери за помош на НВО**

Другите трансфери кои се од помал обем, ќе ги реализира Градоначалникот на општина Струмица, согласно оваа Програма, по барање на НВО.

#### **IV. Други форми на делување**

Освен со финансиски средства општина Струмица активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија;
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош;
- учество на промотивни протоколарни средби;
- организирање трибини, форми, дебати и слично на теми што се од нивен интерес;
- организирање кампањи;
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на Општината.

#### **VI. Завршни одредби**

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе ја следи Градоначалникот на општина Струмица во соработка со здруженија на граѓани и фондации во општина Струмица.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Број 07- 8073/1  
30.12.2010 год.  
С т р у м и ц а

Совет на општина Струмица  
П р е т с е д а т е л,  
Марјан Даскаловски